



## ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА

7 февруари 2025

### IV година

(решенија на задачите)

**Задача 1.** Војо забележал дека два светлински пулса се емитирани едноподруго, од иста точка на  $x$ -оската, во временски интервал од  $3 \mu\text{s}$ . Марко, којшто се движел долж  $x$ -оската, со константна брзина во однос на Војо, забележал дека истите пулсеви се емитирани со временска разлика од  $9 \mu\text{s}$ .

**a)** Со колкава брзина се движел Марко во однос на Војо?

**б)** На колкаво растојание се наоѓале точките од коишто се емитирани двата пулса, во однос на референтниот систем на Марко?

Брзината на светлината во вакуум изнесува  $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ .

#### Решение:

$$\Delta t = 3 \mu\text{s}; \Delta t' = 9 \mu\text{s}.$$

Нека, во однос на референтниот систем на Војо, светлинските пулса се емитирани во моментите  $t_1$  и  $t_2$ , а во референтниот систем на Марко, истите се емитирани во моментите  $t'_1$  и  $t'_2$ , соодветно. Тогаш, според Лоренцовите трансформации, може да се запише:

$$t'_1 = \frac{t_1 - \frac{v}{c^2}x_1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}; \quad t'_2 = \frac{t_2 - \frac{v}{c^2}x_2}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}},$$

каде што  $v$  е брзината на Марко во однос на Војо.

Оттука, се добива:

$$\Delta t' \equiv t'_2 - t'_1 = \frac{t_2 - t_1 - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}.$$

Имајќи предвид дека, во однос на референтниот систем на Војо, двата пулса се емитирани од исто место, т.е.  $x_1 = x_2$ , од погорната равенка следува:

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}},$$

од каде што се добива брзината  $v$ :

$$v = \sqrt{1 - \left(\frac{\Delta t}{\Delta t'}\right)^2} c = 0,943 c = 2,828 \cdot 10^8 \text{ m/s}.$$

Растојанието помеѓу двата настана, во однос на референтниот систем на Марко, може да се најде со повторно користење на Лоренцовите трансформации:

$$d \equiv |x'_2 - x'_1| = \left| \frac{x_2 - vt_2}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} - \frac{x_1 - vt_1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \right| = \frac{v\Delta t}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} = 2,55 \cdot 10^3 \text{ m},$$

Во последната релација повторно беше искористено дека  $x_1 = x_2$ .

---

**Забелешка:** Точното запишување на Лоренцовите трансформации носи 5 поени, поврзувањето на двата временски интервала се наградува со 6 поени, одредувањето на брзината носи 4 поени, а пак одредувањето на растојанието  $d$  носи 5 поени. За погрешно пресметана нумеричка вредност се одземаат 2 поена, а за незапишување на мерна единица се одзема 1 поен. Доколку ученикот директно ја запише релацијата за дилатацијата на времето, не се одземаат поени.

---

**Задача 2.** Да се одреди кинетичката енергија на релативистички електрон, чијашто де Бройлиева бранова должина е еднаква на  $\lambda = \frac{h}{mc}$ , каде што  $h$  е Планковата константа,  $c$  е брзината на светлината во вакуум, а пак  $m = 510 \text{ keV}/c^2$  е масата на мирување на електронот.

**Решение:**

Имајќи ја предвид релацијата со којашто се одредува де Бройлиевата бранова должина на честичка со импулс  $p$ , како и релацијата дадена во условот на задачата, може да се запише:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mc},$$

Лесно се заклучува дека импулсот на електронот е еднаков на

$$p = mc.$$

Оттука, користејќи ја релацијата

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4,$$

за вкупната енергија на електронот се добива:

$$E = \sqrt{2}mc^2,$$

Конечно, неговата кинетичка енергија се пресметува како:

$$K = E - mc^2 = (\sqrt{2} - 1)mc^2 \approx 211 \text{ keV}.$$

**Забелешка:** Запишувањето на изразот за де Бройлиевата бранова должина и добивањето на релацијата за импулсот носи 6 поени, Добивањето на изразот за вкупната енергија носи 7 поени, а исто толку носи и одредувањето на кинетичката енергија. За погрешно пресметана нумеричка вредност се одземаат 2 поена, а за незапишување на мерната единица во која се изразува крајниот резултат се одзема 1 поен.

---

**Задача 3.** Диск со радиус  $R = 20$  см ротира со константно аголно забрзување  $\alpha = 2 \text{ rad/s}^2$ , околу оска којашто минува низ неговиот центар и е нормална на рамнината во којашто лежи дискот. Почетната аголна брзина на дискот е  $\omega_0 = 1 \text{ rad/s}$ . Колкви се тангенцијалното, нормалното и вкупното забрзување на точките коишто се наоѓаат на работ на дискот, по  $t = 0,5 \text{ s}$  од почетокот на движењето?

**Решение:**

Тангенцијалното забрзување на точките коишто се наоѓаат на работ на дискот е дадено со изразот:

$$a_\tau = \alpha R = 0,4 \text{ m/s}^2$$

и е константно во текот на движењето.

Во моментот  $t = 0,5 \text{ s}$ , аголната брзина на дискот изнесувала

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = 2 \text{ rad/s},$$

од каде што може да се пресмета и нормалното забрзување на точките на работ од дискот:

$$a_n = \omega^2 R = 0,8 \text{ m/s}^2.$$

Вкупното забрзување е векторски збир на тангенцијалното и нормалното забрзување:

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n,$$

од каде што се добива и неговиот модул:

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} \approx 0,9 \text{ m/s}^2.$$

**Забелешка:** Одредувањето на тангенцијалното и нормалното забрзување се наградува со по 5 поени. Одредувањето на аголната брзина носи 3 поени, а одредувањето на вкупното забрзување носи 7 поени. За секоја погрешно пресметана нумеричка вредност се одземаат по 2 поена, а за незапишување на мерна единица се одзема по 1 поен.

---

**Задача 4.** Хомогена прачка, којашто мирува во хоризонтална рамнина, прицврстена е на единиот крај и може слободно да ротира околу него. Масата на прачката е  $m = 2 \text{ kg}$ , а должината  $L = 70 \text{ cm}$ . На слободниот крај на прачката, во моментот  $t = 0$ , почнува да дејствува сила со константен интензитет  $F = 20 \text{ N}$ , којашто е постојано насочена нормално на прачката. Колку цели завртувања ќе направи прачката до моментот  $t = 2 \text{ s}$ ? Моментот на инерција на хомогена прачка во однос на оската, којашто минува низ нејзиниот центар на маса и е нормална на прачката, е даден со  $I_0 = mL^2/12$ . На прачката не дејствуваат други сили.

**Решение:**

Моментот на инерција на прачката  $I$ , во однос на оската на ротација, којашто е на растојание  $L/2$  од нејзиниот центар на маса, се определува со примена на Штајнеровата теорема:

$$I = I_0 + m \left( \frac{L}{2} \right)^2 = \frac{mL^2}{3}.$$

Од Вториот Ќутнов закон за динамика на ротационо движење:

$$M = FL = I\alpha = \frac{mL^2}{3}\alpha.$$

Во последната релација со  $M$  е обележан моментот на сила, а пак со  $\alpha$  аголното забрзување. Со елементарни транформации за аголното забрзување се добива:

$$\alpha = \frac{3F}{mL}.$$

Прачката ротира со константно аголно забрзување, без почетна аголна брзина, па според тоа, за аголот за којшто ќе заротира прачката за  $t = 2 \text{ s}$ , се добива:

$$\varphi = \frac{\alpha t^2}{2} = \frac{3Ft^2}{2mL}.$$

Бидејќи при едно завртување прачката описува агол  $2\pi$ , бројот на цели завртувања, коишто ќе ги направи прачката за  $t = 2 \text{ s}$ , е еднаков на

$$N = \left[ \frac{\varphi}{2\pi} \right] = \left[ \frac{3Ft^2}{4\pi mL} \right] = 13.$$

**Забелешка:** Примената на Штајнеровата теорема носи 4 поени, запишувањето на Вториот Ќутнов закон носи 5 поени, изразувањето на аголното забрзување носи 2 поена, одредувањето на аголното поместување носи 5 поени, а преостанатите 4 поени се доделуваат за одредување на бројот на завртувања. За погрешно пресметана нумеричка вредност се одземаат 2 поена, а за незапишување на мерна единица се одзема 1 поен.

---

**Задача 5.** Електрон поминува низ процеп со ширина  $d = 70 \text{ nm}$ . Користејќи го Хајзенберговиот принцип на неопределеност, да се процени неопределеноста на компонентата на брзината на електронот, што е паралелна на процепот. Масата на електронот е  $m = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ . Редуцираната Планкова константа е еднаква на  $\hbar = 1,055 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ .

**Решение:**

Кога електронот поминува низ процепот, за неопределеноста на неговата положба може да се земе:

$$\Delta x \approx d.$$

Од Хајзенберговиот принцип на неопределеност, пак, важи:

$$\Delta x \Delta p_x = \Delta x m \Delta v_x \approx \hbar,$$

од каде што следува:

$$\Delta v_x \approx \frac{\hbar}{md} = 1,65 \cdot 10^3 \text{ m/s}.$$

**Забелешка:** Доколку ученикот искористил дека неопределеноста на координатата е од ред на ширината на процепот, се доделуваат 6 поени. Запишувањето на Хајзенберговиот принцип се наградува со 7 поени, а преостанатите 7 поени се доделуваат за изразување и пресметување на неопределеноста на брзината. Доколку ученикот искористил дека  $\Delta x \approx d/2$  или го искористил строгиот принцип на Хајзенберг:  $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$ , не се одземаат поени. За погрешно пресметана нумеричка вредност се одземаат 2 поена, а за незапишување на мерната единица во крајниот резултат се одзема 1 поен.